

Предмет	СЕКСУАЛНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА И НЕЈЗИНИ НАУШУВАЊА
Студиска програма	Општа медицина
Код	СМ-И-67
Студиска година	По избор
Семестар	По избор
Вкупно часови	15
Кредити	1
Вид на предмет	Изборен
Предуслови	Положен испит по интерна медицина
Изведува	Катедра за педијатрија, Катедра за генетика
Одговорен наставник	Проф. д-р Мирјана Кочова
Адреса:	Клиника за детски болести, Водњанска 17, Скопје Тел. +389 2 3147-348
Клучни зборови	Медицински факултет, додипломска настава, изборен предмет, сексуална диференцијација
Учебни цели	<ul style="list-style-type: none"> • Да ги научи студентите за процесот на сексуална диференцијација • Да ги научи студентите на видовите нарушувања на овој процес, засебно кај машките и девојчињата • Да го знае алгоритмот на основните испитувања • Да добие увид во можноста за промена на полот • Да ги запознае студентите со основните етички начела во згрижување на пациенти и семејства во кои има дете со амбивалентни гениталии
Кратка содржина (извадок)	<p>Теоретска настава:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сексуален диморфизам кај човекот, развој на внатрешни и надворешни гениталии • X и Y хромозом • Преглед на дете со нарушување на сексуална диференцијација • Методи за генетска дијагностика и нивна практична примена • Примери за нарушување на сексуална диференцијација (конгенитална адренална хиперплазија, машки псевдохермафродитизам, вистински хермафродитизам, мешана гонадна фисгенеза, синдроми со нарушенa сексуална диференцијација) <p>Семинари:</p> <ul style="list-style-type: none"> • алгоритам на дијагностика кај дете со амбивалентни гениталии • фактори за детерминација на полот • хируршки третман кај амбивалентни гениталии • мозокот и тестостеронот • промени на полот
Организација	Теоретска настава: 10 часа Практична настава (семинари): 5 часа
Методи на учење	Интерактивни предавања, вежби/работилници, пракса
Предвидени учебни резултати	<p>Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење од содржината во теоретската и практичната настава: евалуација и проценка на сексуалната диференцијација и нејзините нарушувања, методи за генетска дијагностика</p> <p>Клучни вештини: Студентот ќе биде способен да ги применува во практиката здобиените теоретски знаења.</p>
Специфични препораки за наставата	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности за да добие потпис.

	<p>Бодирање на активностите на студентот:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид на активност</th><th colspan="2">Бодови</th></tr> <tr> <th>МИНИМУМ</th><th>МАКСИМУМ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теоретска настава</td><td>15</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Континуирани проверки</td><td>20</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Семинари -посета</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Испит</td><td>5</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Семинарска работа</td><td>15</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Вкупно</td><td>60</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> <p>Оценувањето на студентот е описано (положил).</p>	Вид на активност	Бодови		МИНИМУМ	МАКСИМУМ	Теоретска настава	15	20	Континуирани проверки	20	30	Семинари -посета	5	10	Испит	5	15	Семинарска работа	15	25	Вкупно	60	100
Вид на активност	Бодови																							
	МИНИМУМ	МАКСИМУМ																						
Теоретска настава	15	20																						
Континуирани проверки	20	30																						
Семинари -посета	5	10																						
Испит	5	15																						
Семинарска работа	15	25																						
Вкупно	60	100																						
Учебни помагала	<p>Основни:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emery- Elements of genetics • White, Bramshad, Carey, Jorde Medical Genetics • М/Кочова нарушувања на секунална диференцијација 2002 																							